

Дупчење и минирање
Drilling and Blasting

IV Симпозиум од областа на рударството
со меѓународно учество
IV Symposium in the field of Mining
with international participation

ОРГАНИЗАТОР:

РУДАРСКО - ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП
КАТЕДРА ЗА ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА


ORGANIZER:

Faculty of Mining and Geology, Stip
Department of Surface Mining
Republic of Macedonia



ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ **СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ВО РУДАРСТВОТО**

PROCEEDINGS **MODERN TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES IN MINING**



30. 05 - 02.06.2006, Охрид, Реп. Македонија
30. 05 - 02.06.2006, Ohrid, Rep. of Macedonia

ОРГАНИЗАТОР:

Рударско - геолошки факултет, Штип
Катедра за површинска експлоатација

**Симпозиум од областа на рударството
со меѓународно учество**

**СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ВО РУДАРСТВОТО**

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

**ОХРИД, Хотел "ГРАНИТ", 31.05 - 02.06.2006 год.
Република Македонија**

Зборник на трудови:
**СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ВО РУДАРСТВОТО**

Издавач:

Рударско - геолошки факултет, Штип
Катедра за површинска експлоатација
тел.: (+389)32 223420, 223419, факс: (+389)32 223411
е-майл: rdambov@rgf.ukim.edu.mk, dambov2004@yahoo.com

Уредници:

Проф. д-р Стојан Здравев
Доц. д-р Ристо Дамбов

Лектор:

Проф. Вангел Карагулов

Печатница:

"2 - ри Август" Штип

Година:

2006

Тираж:

250 примероци

CIP - Каталогизација во публикација Народна библиотека
"Гоце Делчев", Штип

Рударско - геолошки факултет, (IV ; 2006 ; Охрид)

СОВРЕМЕНИ техники и технологии во рударството : зборник на трудови /
уредници Стојан Здравев, Ристо Дамбов. - Штип : Рударско - геолошки факултет,
2006 (Штип : 2-ри Август). - 690 стр. : илустр ; 24

Тираж 250

Литература кон пооделните трудови. - Резиме на английски јазик
а)Рударство - Технологии

622.233/.235

ISBN 9989-618-31-3

COBISS. - ID 512180724

*Сите права и одговорности за одеочашението на трудови ги
задржуваат авторите.*

*Не е дозволено да ниту еден дел од оваа книга биде реиздаден,
снимен или фотокопиран без дозвола на авторите и издавачот.*

**ОРГАНИЗАТОР НА СИМПОЗИУМОТ:
РУДАРСКО - ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПОВРИШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА**

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР:

Проф. д-р Стојан Здравев, - йрејседајел, РГФ - Штип
Доц. д-р Ристо Дамбов, - йоштарејседајел, РГФ - Штип
М-р Стефанко Бошески, йоштарејседајел, Рударски институт, Скопје
М-р Дејан Мираковски, - секрејтар, РГФ - Штип
Доц. д-р Зоран Десидоров, РГФ - Штип
Проф. д-р Розе Смилески, ВА "Ген. М. Айосифовски", Скопје
Андреј Кејески, цементарница "Усје", Скопје
Љубчо Трајковски, Републички рударски институт, Скопје
М-р Коста Јованов, Министерство за економија
Трифун Милевски, ЕЛЕМ - Скопје
Зоран Косиноски, ФХЛ "Мермерен Комбинај" - Прилеп
Миле Стефанов, рудници "Бањани", Скопје
М-р Горан Стојкоски, руд. "Бела Пола", - Прилеп
Марија Петреска, Стойанска комора на РМ
Слободан Марковски, рудник "Саса МР", М. Каменица
Драган Насевски, АДГ "Маврово" - Скопје
Руслан Данилов, РЕК - Битола, Битола
Стианимир Аврамовски, РЕК Осломеј, Кичево
Коста Пренцов, АД "Киро Кучук" - Велес
Зоран Трајановски, ГД Граница, Скопје
М-р Кирчо Минов, ДООЕЛ "Бучим" - Радовиш
Славољуб Алексиќ, ДООЕЛ "Дешониш" - Радовиш
Горан Сарафимов, ФЕНИИ - Индустири, Кавадарци
Мишико Георгиев, "Немешали-Огражден", Струмица
Мишико Димитровски, "К. Комерџи", Велес

Меѓународен научен совет :

- ❖ Проф. д-р Стојан Здравев, РГФ - Штип, Реп. Македонија,
- ❖ Проф. д-р Слободан Вујиќ, РГФ - Белград, СЦГ,
- ❖ М-р Томо Беновиќ, Рудници и ТЕ "Угљевик", Бихаћ,
- ❖ Доц. д-р Желько Вукелиќ, НСТФ, Љубљана, Словенија,
- ❖ Проф. д-р Јани Бакалбаш, МПТИ, Тирана, Албанија,
- ❖ Асоц. проф. д-р Венцислав Иванов, МГУ "Иван Рилски", Софија, Бугарија

**ОПТИМИЗАЦИЈА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА
ПОДЕТАЖНАТА МЕТОДА СО ЗАРУШУВАЊЕ
ПРИМЕНЕТА ВО РУДНИКОТ "САСА"**

**OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF SUBLVEL
CAVING METHOD ON THE EXAMPLE OF THE SASA
MINE**

Зоран Десподов¹, Слободан Марковски², Сашо Николов²

Абстракт: Подетажната метода со зарушување на рудата и соседниот карни во рудникот "Саса" се применува од почетокот на неговото експлоатирање и тоа во главно за отворување на рудниот шала, чии кривински карни (шкрилци) се склони кон зарушување. За одредување на оптималните параметри на подетажната метода со зарушување (Шведската варијанта) биле вршени експериментални испитувања на модели од еквивалентни материјали кои траеле подолг временски период и ангажирале голем број на испитувачи и средства. Во овој труд се предлага методологија за оптимизација на геометрискиите параметри на подетажната метода со зарушување, со математичко моделирање и примена на сметачи, како многу поускената постапка во споредба со претходно наведената.

Клучни зборови: оптимизација, метода, зарушување, подетажни ходници, искористување, осиромашување

¹Рударско-геолошки факултет, ул.Гоце Делчев бр.89, Штип

²Рудник "САСА МР", Македонска Каменица

Abstract:


The sublevel method of caving of the ore and wallrocks in the Sasa Mine has been used since the mine was put into operation. It is used mainly for excavation of ore bodies whose hanging wallrocks (schists) are prone to caving. Experimental studies were carried out on equivalent materials for the determination of optimal parameters of sublevel caving (Swedish variant). The experiments lasted for quite some time and demanded a good amount of funds. The paper suggests a method for optimization of geometric parameters in sublevel caving with mathematical modeling and computer application as a more efficient approach compared with the one mentioned before.

Key words: Optimization, method, caving, sublevel drifts, recovery, and dilution.

1. ВОВЕД

Во рудникот "Саса", методата на подетажно откопување со зарушување на рудата и соседните карпи се применувала во повеќе нејзини варијанти и се усвршувала како со усвршувањето на механизацијата за дупчење така и со усвршувањето на товарно-транспортната механизација.

Денес во примена е подетажна метода со зарушување т.н. шведска варијанта, која е прикажана на подолната слика 1.



сл.1. Подетажна метода со зарушување (шведска варијанта) й применета за ошкотување на рудата во рудникот "Саса":

1 - извозен ходник; 2 - подетажен ходник; 3 - подетажен јречник; 4 - рудна сијка; 5 - јаловинска сијка; 6 - уской за прорезување; 7 - ошкотна рамка

Подготвителните објекти за оваа метода се состојат од изработка на:

- рудна сипка;
- јаловинска сипка;
- откопна рампа;
- ускопи за проветрување и
- подетажни ходници.

Подетажните ходници се изработуваат во руда, во кровинскиот дел на рудното тело до границите на откопниот блок.

Непосредната откопна подготовка се состои од изработка на пречници до подината на оруднувањето односно неколку метри и во јаловина поради потфаќањето на рудата. Висинското растојание помеѓу подетажите изнесува 6.5 m, а растојанието меѓу пречниците 5.5 m. Профилот на подетажните ходници и пречниците се движи во интервал од 7 до 9 m². Подградување на ходниците најчесто се врши по потреба. Еден дел од рудата се добива во фазата на подготовкa, а непосредното откопување започнува со дупчење и минирање на лепези од откопните пречници, со должина на минските дупки од 10 до 14 m.

Подетажната метода со зарушување била предмет на многубројни научни истражувања со цел да се одредат нејзините параметри и нивните оптимални односи. При тоа најмногу се применуваат моделските испитувања на еквивалентни материјали во лабораториски услови, кои имаат за цел изучување на процесот на истекување на минираната руда и одредување на параметрите на појасот на минираната руда, при кои се остварува најповолно искористување и осиромашување на рудата.

Во зависност од видот, големината и начинот на залегнување на рудното наоѓалиште, содржината на метали во рудата и трошоците за изведување на рударските работи, за секој конкретен случај постои потреба од утврдување на основните геометриски и техничко-економски параметри на методата на откопување, со кои може да се постигне најдобра економичност при откопување на наоѓалиштето. Овде пред се се мисли на:

- растојанието помеѓу подетажните ходници(пречници);
- висината помеѓу подетажите;

- големината на искористувањето и осиромашувањето на рудата.

Растојанието помеѓу подетажните пречници и нивната меѓусебна положба ја условуваат големината на коефициентот на подготовка на наоѓалиштето кое се откупува, а со тоа и трошоците на откупување. Трошоците за подготовка најчесто се изразуваат преку следната математичка зависност:

$$T_p = k_p \cdot c_{ih} \quad (1)$$

каде се:

T_p – трошоци за подготовкa по 1 тон добиена руда, \$/t;

k_p - коефициент на подготовкa, m/t;

c_{ih} - цена на изработка на јамската просторија, \$/m;

Појавата на загуби и осиромашување на рудата при откупувањето исто така условува соодветни трошоци. Бидејќи овие техничко-економски параметри се меѓусебно зависни произлегува дека и трошоците поврзани со нив се меѓусебно зависни, па поради тоа постои оправдување дека од нивната анализа можат да се изнајдат оптималните геометриски параметри на откопната метода, кои ќе овозможат остварување на најниски трошоци за добивање на рудата.

2. ОДРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА

Во рамките на подготовката на наоѓалиштето или конкретен откопен блок се изработуваат простории на подготовкa за откупување кои беа претходно наведени. Обемот на некои од овие подготвителни објекти изразени преку коеф. на подготовкa зависи од дебелината и протегањето на рудното тело, применетата опрема за товарање и одвоз на рудата и останати фактори, и нивното учество во вкупниот обем на подготовкa е помало, па поради тоа во понатамошниот текст ќе бидат разгледувани само откопните подетажни пречници кои зафаќаат најголем дел од откопната подготовкa. Коеф. на подготовкa за откопните пречници може да се изрази преку следниот израз:

$$k_p = \frac{1}{B \cdot H \cdot \gamma}, \quad \frac{m}{t} \quad (2)$$


каде се:

H - висинска разлика меѓу подетажите, м

B - растојание меѓу осите на подетажните пречници, м

γ - волуменска маса на рудата, t/m^3

Односот помеѓу висината на подетажата и растојанието помеѓу осите на пречниците е условен од геометријата на методата на откопување и аголот на наклон на крајните дупчотини во лепезите, како што се гледа од долната слика:



сл.2. Геометрички елементи на подетажата

Висината на подетажата е:

$$H = \frac{1}{2} \cdot (B - 2 \cdot b) \cdot \operatorname{tg} \beta + h \quad (3)$$

Ако овој израз за вредноста на H , го замениме во изразот (2) се добива дека:

$$k_p = \frac{1}{[(0.5 \cdot B^2 - B \cdot b) \cdot \operatorname{tg} \beta + B \cdot h] \cdot \gamma} \quad (4)$$

Па, трошоците за изработка на подетажните пречници можат да се изразат преку следниот математички израз:

висината помеѓу подетажите;

$$T_p = \frac{c_{ih}}{[(0.5 \cdot B^2 - B \cdot b) \cdot \operatorname{tg} \beta + B \cdot h] \cdot \gamma}, \text{ \$/t} \quad (5)$$

Со задавање на вредности на параметрите во изразот (5) за конкретни услови за примена на методата со подетажно зарушување во ревирот "Свиња Река" во рудникот "Саса", може да се добие математичкиот израз за трошоците за подготвка:

$$T_p = \frac{c_{ih}}{5.598 \cdot B^2 - 25.5 \cdot B} \text{ \$/t} \quad (6)$$

Промената на трошоците на подготвка во зависност од промената на растојанието помеѓу пречните ходници е прикажана на сл.3.

3. ОДРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЗАГУБИТЕ НА РУДА

Во процесот на истекување на одминираната руда, загуби настануваат како резултат на:

- остатокот на руда во "клиновит" на подетажните ходници, заради неможноста рудата да биде зафатена со лопатата на товарно-транспортната машина;
- заради тоа што дел од рудата, зафатена со елипсоидот на точење, не е источена до крај, поради големо мешање со јаловина;
- делот од рудата останува надвор од просторот зафатен со елипсоидот на точење, ако блокот на руда, кој се минира, не одговара приближно на елипсоидот на точење.

Загубената количина на руда, условува економски загуби (штети) поради загубата на вредноста, која одговара на добивката од секој тон добиена руда. За разлика од другите загуби на рудата, кои се јавуваат при примена на друга метода за откопување кај методата на откопување со зарушување се губи оној дел од руда во кој се вложени и трошоците на

добивање на таа иста руда т.е. трошоците за дупчење и минирање на рудата.

Од друга страна пак, економските загуби настануваат поради зголемувањето на трошоците за добивање на рудата, односно оние трошоци кои се направени до моментот на соборување на рудата во откопот, а кои се однесуваат на помало количество на руда, која може да се добие од откопниот блок или рудното тело.

Од тие причини сите трошоци за добивање на руда ги делиме на два дела при што е:

$$T_d = T_1 + T_2 , \$/t \quad (7)$$

T_d -трошоци за добивање на рудата, \$/t;

T_1 -трошоци кои се направени до моментот на соборување на рудата во откопите, \$/t;

T_2 -трошоци за товарање на рудата и понатамошни третмани на истата, \$/t.

Трошоците на загубите при откупувањето изнесуваат:

$$T_g = \frac{Q_g}{Q_{rm}} \cdot (W_r - T_d) = \frac{k_g}{k_{rm}} \cdot (W_r - T_d) , \$/t \quad (8)$$

T_g -трошоци произлезени од загубите на рудата при откупувањето, \$/t;

Q_g -количина на руда во рудното тело или откопниот блок, t;

Q_{rm} -количина на добиена рудна маса, t;

W_r -вредност на рудата за рударење, т.е. на она ниво за кое разгледуваат трошоците на добивање, \$/t;

k_g -кофициент на загуби на руда;

k_{rm} -кофициент на рудната маса (т.е. коеф. на добивање);

4. ОДРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ОД ОСИРОМАШУВАЊЕТО НА РУДАТА

Намалената економичност при добивањето и преработката на рудата, поради присуството на јаловина во неа, е сразмерна со количината на јаловина и трошоците од самиот третман на рудната маса од моментот на настанување на осиромашувањето на истата, а може да се изрази на следниов начин:

$$T_o = k_o \cdot (T_u + T_{tr} + T_{dr} + T_{iz} + T_f + T_{fk} + W_{gr}), \$/t \quad (9)$$

T_u - трошоци на товарање, \$/t;

T_{tr} - трошоци на транспорт, \$/t;

T_{iz} - трошоци на извоз, \$/t;

T_{dr} - трошоци на дробење, \$/t;

T_f - трошоци на флотација, \$/t;

Во последната релација W_{gm} ни ги покажува трошоците поради загубата на метал во процесот на флотациска преработка, а која се јавува поради големото присуство на јаловина во рудната маса, а трошоците T_{fk} ги представуваат зголемените трошоци на флотираната руда, а кои се јавуваат исто така заради зголемената количина на јаловина во процесот на флотација.

Вредноста на 1 тон руда (W_r) е пресметана врз основа на вкупната вредност на 1 тон колективен концентрат (W_k) (олово + цинк), односно:

$$W_r = \frac{W_k}{Q_r}, \$/t \text{ руда} \quad (10)$$

Вкупните трошоци (економски штети) изнесуваат:

$$T_v = T_p + T_g + T_z, \$/t \quad (11)$$


и тие графички се прикажани на слика 3.

Економската ефикасност на методата за откупување се одредува по образецот:

$$E_{mo} = W_r - T_v, \$/t \quad (12)$$

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на математичките зависности прикажани во претходниот текст, изработена е компјутерска програма во програмскиот јазик C++, во кој е вршена варијација на растојанието меѓу пречниците во зависност од коефициентите на искористување и вкупните трошоци на откопување, и е добиено оптималното растојание да изнесува $B=7m$, за кое вкупните трошоци на откопување се минимални. Тоа може да се види на долниот дијаграм.



сл. 3 Функционална зависност на расстојанието меѓу пречниците и трошоците на откопување

ЛИТЕРАТУРА

1. Christopher Grant Alford: *Computer simulation models for the gravity flow of ore in sublevel caving*, master thesis(unpublished), Department of Mining, University of Melbourne, 1978.
2. Ивановски, С: Придонес во одредувањето на параметрите за методот подетажно зарушување, со експериментални испитувања на модели на техничко-економски аспекти, за рудни тела со благ и шад и шанса за макар, со посебен осврт на оловно цинковој то лежиште "Свиња Река", докторска дисертација (непублицирана), РГФ-Штип, 1986.
3. Miličević, Ž., Stanujkić, D., Milić, V.: *Optimizacija parametara metoda podetažnog zarušavanja*, II Simpozijum o primeni matematičkih metoda računara u rudarstvu, geologiji i metalurgiji, Komitet za primenu matematičkih metoda i računara u geologiji, rudarstvu i metalurgiji, Beograd, 1991.